

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АНКЕТИ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА

1. Кликнете на следниот линк за самоувалуација

<https://anketi.ukim.mk/>

2. Кликнете **Најави се**.
3. Внесете го username-от и пасвродот од iknow системот и кликнете **НАЈАВА**.
4. Под Активни анкети изберете семестар **зимски 2024/25 година** и кликнете **прикажи**.
5. За да одговорите на анкетата, кликнете **ОДГОВОРИ**.
6. Откако ќе ја пополните анкетата кликнете **ИСПРАТИ**.
7. Со испраќањето, веќе сте ја одговориле анкетата.
8. Потребно е да ги одговорите анкетите по сите предмети.
9. Откако ќе ги одговорите анкетите за предмети, кликнете на анкетата **За факултет**
10. Ќе ви се појави поле со анкета за факултет. Задолжително одговорите ја.

The screenshot shows the user interface of the iKnow system. At the top, there is a navigation bar with the University of Ss. Cyril and Methodius logo and the text "Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје" and "Најави се".

The main content area is titled "Систем за самоевалуација". It contains a "Напомена" (Note) stating that surveys are anonymous and that only answers are stored. Below the note is a "Најави се" (Log in) button.

Below the main content, there are two side-by-side panels:

- Информации во врска со iKnow системот**: Contains information about the system and a "Најави се" button.
- Најава на iKnow системот**: A login form with fields for "Емаил" (Email) and "Лозинка" (Password). A red error message "The Password field is required." is displayed below the password field. There is a checkbox for "Задржи ме најавен" (Remember me) and a "НАЈАВА" (Log in) button. A link for "Заборавена лозинка?" (Forgot password?) is at the bottom.

At the bottom of the page, there is a section titled "Активни анкети" (Active surveys). It features a dropdown menu for "Семестар" (Semester) set to "2023/2024 Зимски" (Winter 2023/2024). Below the dropdown is a "Прикажи" (Show) button. Underneath, it displays the number of answered surveys: "Број на одговорени анкети за избраниот семестар" (Number of answered surveys for the selected semester), "За професори: 0 / 4" (For professors: 0 / 4), and "За факултет: 0 / 1" (For faculty: 0 / 1). A blue arrow points to the "За факултет" link.

Below this, there are three survey cards:

- Вовед во право 2023/2024 Зимски**: Semester: 2023/2024 Зимски. Valid from: 19.06.2024 10:12. Valid until: 25.06.2024 10:12. "Одговори" (Answer) button with an upward arrow.
- Историја на правото 2023/2024 Зимски**: Semester: 2023/2024 Зимски. Valid from: 19.06.2024 10:12. Valid until: 25.06.2024 10:12. "Одговори" (Answer) button with an upward arrow.
- Социологија на право 2023/2024 Зимски**: Semester: 2023/2024 Зимски. Valid from: 19.06.2024 10:12. Valid until: 25.06.2024 10:12. "Одговори" (Answer) button with an upward arrow.

At the bottom, the start of another survey card "Економика 2023/2024 Зимски" is visible.



## Одговор на анкета

### Детали за анкетата за факултетот

Наслов: **Перцепција на стручно-административниот кадар за квалитетот на општите услови за работа**

Опис:

Валидна од: **6/19/2024 10:14:00 AM**

Валидна до: **6/25/2024 10:14:00 AM**

### Прашања

Заловен/на сум од просторните услови за работа.

### Дополнителен коментар

Испрати

Назад

### Универзитетски анкети

Правен факултет „Јустинијан  
Први“

Семестар: 2023/2024 Летен

Валидна од: **19.06.2024 10:14**

Валидна до: **25.06.2024 10:14**

Анкетата е одговорена